

20120040107

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Врз основа на член 63 став 4 и 63-а став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04; 115/07; 18/11 и 148/11), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈА ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Образецот на барање за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција и формата и содржината на Образецот на барање за издавање на одобрение за употреба на опрема за детекција, заради недонесување на решение за одбивање на барањето во рокот утврден во член 63 став 3 од Законот за заштита на културното наследство.

Член 2

Барањето за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција се поднесува на Образец: „Барање за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето – Управа за заштита на културното наследство;
- наслов: „Барање за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција“;
- податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето/установата, правното или физичкото лице; адреса и податоци за контакт);
- образложение на барањето;
- датум и место и
- потпис на подносител на барањето.

Член 3

Барањето за издавање на одобрение за употреба на опрема за детекција, заради недонесување на решение за одбивање на барањето во рокот утврден во член 63 став 3 од Законот за заштита на културното наследство, се поднесува на Образец: „Барање за издавање на одобрение за употреба на опрема за детекција заради недонесување на решение за одбивање на барањето“, на хартија со бела боја на А4 формат, даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето - писарницата на директорот на Управата за заштита на културното наследство;
- наслов: „Барање за издавање на одобрение за употреба на опрема за детекција заради недонесување на решение за одбивање на барањето“;
- податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето, податоци за овластеното лице (име и презиме, функција/звање), адреса и податоци за контакт);

- краток опис на барањето;
- датум и место;
- потпис на подносителот на барањето.

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копија од барањето за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-14859/1
15 декември 2011 година
Скопје

Министер,
м-р **Елизабета Канческа-Милевска**, с.р.

Прилог бр. 1

До: Управата за заштита на културното наследство

Б А Р А Њ Е

за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција

Податоци за подносителот на барањето:

- Целосен назив на подносителот на барањето (установата; правното или физичкото лице):

- Адреса: _____

- Податоци за контакт:

Образложение на барањето:

Датум: _____

Место: _____

Подносител на барањето:

Прилог бр. 2

До: писарницата на директорот на
Управата за заштита на културното наследство

Б А Р А Њ Е
за издавање на одобрение за употреба на опрема за детекција

Податоци за подносителот на барањето:
- Целосен назив на подносителот на барањето: _____ _____
- Податоци за овластеното лице: (име и презиме, функција/звање) _____
- Адреса: _____
- Податоци за контакт: _____

Со оглед дека во рокот утврден во член член 63 став 3 од Законот за заштита на културното наследство не е издадено одобрение за употреба на опрема за детекција, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до директорот на Управата за заштита на културното наследство за издавање на одобрение за употреба на опрема за детекција, односно решение за одбивање на барањето за добивање на одобрение за употреба на опрема за детекција.

Кон ова барање доставувам копија од поднесеното барање за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција.

Датум _____

Место: _____

Подносител на барањето:
